



1 јули 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 15

Број 15 Година XVI



СКОПЈЕ, јули 2022

ул.Радика бр.9 бараки бр.1 и бр.2 тел. 02/3055-901, 02/3055-902
www.karpos.gov.mk; sovet@karpos.gov.mk



1 јули 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 15

Врз основа на член 50 а во врска со член 8 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), согласно со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решение за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должност директор на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“, Општина Карпош – Скопје

1. Се објавува Решението за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должност директор на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“-Општина Карпош, Скопје бр.11-5479/1 од 29.06.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-5514/1
Датум: 30.06.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



1 јули 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 15

Број: 11-5479/1
Датум: 29.06.2022 година
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 126 и член 127-а од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста директор на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ – Општина Карпош – Скопје

1. Со ова решение се утврдува престанок на мандатот на **САВКА КОВАЧЕВСКА** вршител на должноста директор на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ – Општина Карпош – Скопје, поради истек на времето за кое што е именувана, заклучно со **30.06.2022** година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба против ова решение во рок од 8 дена од денот на приемот на истото, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка на работен однос во втор степен.

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.**

Доставено до:

- ЈУОДГ „Распеана Младост“
- Именуваната
- Сектор за дејности од јавен интерес
- Архива



1 јули 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 15

Врз основа на член 50 а во врска со член 8 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), во согласност со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за именување вршител на должноста на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Општина Карпош, Скопје

1. Се објавува Решението за именување вршител на должноста на директор на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ Општина Карпош, Скопје бр.11-5479/2 од 29.06.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-5514/2
Датум: 30.06.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



1 јули 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 15

Број: 11-5479/2

Датум: 29.06.2022 година

Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 126 и член 127-а од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19,146/19, 275/19, 311/20 и 294/21), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за именување вршител на должноста на директор на Јавната установа општинска детска градинка „РАСПЕАНА МЛАДОСТ“ – Општина Карпош, Скопје

1. Поради истекот на мандатна вршител на должноста на директорот на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ – Општина Карпош, Скопје, за вршител на должноста на директор од редот на вработените во Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ – Општина Карпош, Скопје, **СЕ ИМЕНУВА** лицето **САВКА КОВАЧЕВСКА**.
2. Функцијата вршител на должноста на директор **САВКА КОВАЧЕВСКА** ќе ја врши до завршувањето на постапката за избор на директор во Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ – Општина Карпош, Скопје, но не подолго од шест (6) месеци од денот на нејзиното именување, почнувајќи од **01.07.2022** година.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

Доставено до:

- ЈУОДГ „Распеана Младост“
- Именуваната
- Сектор за јавни дејности од јавен интерес
- Архива



1 јули 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 15

СОДРЖИНА

1. Решение за утврдување на престанок на мандатот на вршител на должноста директор на Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ – Општина Карпош – Скопје, со Решение за објавување и
2. Решение за именување вршител на должноста на директор Јавната установа општинска детска градинка „Распеана Младост“ – Општина Карпош, Скопје, со Решение за објавување.

Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2
Тираж: 25 примероци